

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Финансиски пазари		
2.	Код	МФБ 516		
3.	Студиска програма	Монетарна економија, финансии и банкарство		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2022-2023 / прв (зимски) семестар	7.	Број на ЕКТС
				6
8.	Наставник	Проф. д-р Кирил Јовановски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: <ul style="list-style-type: none"> · стекнат детални познавања на начините на кои функционираат различните видови финансиски пазари (девизен пазар, пазар на пари, пазар на капитал, итн.). · ги анализираат одделните видови финансиски институции на кои работат овие пазари, како и финансиските инструменти кои претставуваат материјал за тргување на пазарите. · се здобијат со глобален пристап во изучувањето на финансиските пазари преку изучување на современите процеси на глобализација и интернационализација на финансиските пазари. · ги запознаат специфичните карактеристики и начинот на функционирање на македонските финансиски пазари. · ги познаваат практичните прашања со кои се соочуваат финансиските менаџери и да се здобијат со способност да решаваат проблеми со кои ти судруваат за време на нивното работење на финансиските пазари. 			
11.	Содржина на предметната програма: <ol style="list-style-type: none"> 1. Концепт, видови и еволуција на финансискиот пазар 2. Финансиски посредници на финансискиот пазар 3. Пазар на пари 4. Пазар на капитал 5. Опциони, термински и фјучерс пазари 6. Меѓународни девизни и кредитни пазари 			
12.	Методи на учење: предавања и интерактивна настава.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови		
14.	Распределба на расположливо време	24+16+40+10+90 = 180 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	24 часови
		15.2.	Консултативна настава и вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40 часови
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови
		16.3.	Домашно учење	90 часови
17.	Начин на оценување 50+40+10 = 100 бода			
	17.1.	Тестови		60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода		5 (пет) (F)
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)
од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности од точка 15 и 16		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкета		
22.	ЛИТЕРАТУРА			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
			Frederic Mishkin	Economics of Money, Banking and Financial Markets	Pearson; 12th edition	2018
		1.	Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus	Investments	McGraw-Hill Education; 10th edition	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Edwin T. Burton, Michael P. Koro	Financial Markets: In Theory and Practice	Independently published	2019
		2.	Anthony Saunders, Marcia Cornett, Otgo Erhemjamts	Financial Markets and Institutions 8th Edition (International Edition)	McGraw-Hill Education; 8th edition	2021
		3.				